

**РЕПЛЕК АД - Скопје**

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР  
И  
КОНСОЛИДИРАНИ  
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА  
ГОДИНАТА КОЈА ЗАВРШУВА НА  
31 ДЕКЕМВРИ 2013 ГОДИНА**

**Скопје, февруари 2014**

<b>СОДРЖИНА</b>	<b>Страна</b>
<b>Извештај на независниот ревизор</b>	<b>1-2</b>
<b>Консолидирани финансиски извештаи</b>	
Консолидиран Извештај за сеопфатна добивка	3
Консолидиран Извештај за финансиска состојба	4
Консолидиран Извештај за паричните текови	5
Консолидиран Извештај за промените во главнината	6-7
Белешки кон консолидираните финансиските извештаи	8-38
<b>Додатоци</b>	
Додаток 1- Законска обврска за составување на консолидирана годишна сметка и годишен извештај за работење	
Додаток 2- Консолидирана Годишна сметка (Биланс на состојба, Биланс на успех и Извештај за сеопфатна добивка)	
Додаток 3- Годишен Извештај за работење	

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР  
ДО  
АКЦИОНЕРИТЕ НА  
РЕПЛЕК АД - Скопје**

**Извештај за консолидираните финансиски извештаи**

Ние извршивме ревизија на приложените консолидирани финансиски извештаи на РЕПЛЕК АД – Скопје (Друштвото), кои што го вклучуваат Консолидираниот Извештај за финансиската состојба заклучно со 31 декември 2013 година, како и Консолидираниот Извештај за сеопфатна добивка, Консолидираниот Извештај за промени во главнината и Консолидираниот Извештај за парични текови за годината која завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

*Одговорност на раководството за консолидираните финансиски извештаи*

Раководството на Друштвото е одговорно за подготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување кои се прифатени и објавени во Република Македонија, и интерната контрола којашто е релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиски извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

*Одговорност на ревизорот*

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи, врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Друштвото за да обликува ревизорски постапки кои што се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Друштвото.

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР (Продолжение)**

**ДО  
АКЦИОНЕРИТЕ НА  
РЕПЛЕК АД - Скопје**

Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на менаџментот, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

*Мислење*

Според нашето мислење, консолидираните финансиски извештаи ја презентираат објективно, од сите материјални аспекти, финансиската состојба на РЕПЛЕК АД – Скопје заклучно со 31 декември 2013 година, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината која што завршува тогаш во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување кои се прифатени и објавени во Република Македонија.

**Извештај за други правни и регулативни барања**

Менаџментот на Друштвото е исто така одговорен за подготвување на годишниот извештај за работата во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работата е конзистентен со консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2013 година. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работата е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работата се конзистентни со консолидираната годишна сметка и консолидираните ревидирани финансиски извештаи.

Годишниот извештај за работата е конзистентен, од сите материјални аспекти, со консолидираната годишна сметка и консолидираните ревидирани финансиски извештаи на РЕПЛЕК АД – Скопје за годината која завршува на 31.Декември 2013 година.

Скопје, 28. февруари 2014 година

**Овластен ревизор**

Гоце Христов

**Управител и Овластен ревизор**

Антонио Велјанов



**РЕПЛЕК АД - Скопје**  
**КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА**  
**за годината која завршува на 31 декември**

	<u>Белешка</u>	<u>2013</u> <u>(000) МКД</u>	<u>2012</u> <u>(000) МКД</u>
Приходи од продажба	8	1,182,968	1,246,768
Останати оперативни приходи	9	36,735	12,145
Промени во залихи на готови производи и производство во тек		6,809	7,480
Набавна вредност на продадени стоки		(577,475)	(618,037)
Употребени суровини и материјали	10	(219,446)	(214,526)
Трошоци за вработени	11	(194,619)	(176,614)
Амортизација	16,17	(2,153)	(2,026)
Останати оперативни расходи	12	(99,975)	(108,100)
<b>ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА (ЗАГУБА)</b>		<b>132,844</b>	<b>147,090</b>
Приходи од финансирање	13	24,393	30,649
Расходи од финансирање	13	(14,126)	(13,643)
<b>ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ</b>		<b>143,111</b>	<b>164,096</b>
Данок од добивка	14	(4,603)	(4,781)
<b>НЕТО ДОБИВКА ЗА ПЕРИОДОТ</b>		<b>138,508</b>	<b>159,315</b>
Друга сеопфатна добивка:		-	-
Вкупно друга сеопфатна добивка		-	-
<b>ПЕРИОДОТ</b>		<b>138,508</b>	<b>159,315</b>
Нето добивка (загуба) на:			
Акционерите на матичното Друштво		138,022	159,038
Неконтролирано учество во подружниците		486	277
		<b>138,508</b>	<b>159,315</b>
Основна заработувачка по акција (Во МКД)	15	<b>5,729</b>	<b>6,814</b>

Скопје, 28 февруари 2014 година

За Управен Одбор  
Претседател



	Белешка	2013 (000) МКД	2012 (000) МКД
<b>СРЕДСТВА</b>			
<b>Нетековни средства</b>			
Недвижности, постројки и опрема	16	927,444	877,683
Нематеријални средства	17	11,664	6,370
Вложувања во хартии од вредност	18	18	18
Долгорочни депозити во банки	21	-	343,000
<b>Вкупно нетековни средства</b>		<b>939,126</b>	<b>1,227,071</b>
<b>Тековни средства</b>			
Залихи	19	141,004	157,932
Побарувања од купувачи и други побарувања	20	609,482	623,742
Депозити во банки	21	210,000	10,000
Парични средства	22	50,146	77,538
<b>Вкупно тековни средства</b>		<b>1,010,632</b>	<b>869,212</b>
<b>ВКУПНО СРЕДСТВА</b>		<b>1,949,758</b>	<b>2,096,283</b>
<b>ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ</b>			
<b>Главнина</b>			
Акционерски капитал	24	886,021	886,021
Премии на издадени акции		-	-
Откупени сопствени акции (-)		(49,862)	(76,365)
Законски резерви		226,409	226,409
Објективна вредност и останати резерви		(28,350)	(28,350)
Акумулирана добивка (загуба)		379,797	357,547
		<b>1,414,015</b>	<b>1,365,262</b>
Неконтролирано учество		32,861	32,375
<b>Вкупно главнина</b>		<b>1,446,876</b>	<b>1,397,637</b>
<b>Нетековни обврски</b>			
Долгорочни кредити кои носат камата	23	-	107,525
<b>Вкупно нетековни обврски</b>		<b>-</b>	<b>107,525</b>
<b>Тековни обврски</b>			
Обврски спрема добавувачи и други обврски	25	425,993	378,067
Краткорочни кредити	23	76,889	213,054
<b>Вкупно тековни обврски</b>		<b>502,882</b>	<b>591,121</b>
<b>Вкупно обврски</b>		<b>502,882</b>	<b>698,646</b>
<b>ВКУПНО ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ</b>		<b>1,949,758</b>	<b>2,096,283</b>

**РЕПЛЕК АД - Скопје**  
**КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ**  
**за годината која завршува на 31 декември**

	<u>Белеш.</u>	<u>2013</u> <u>(000) МКД</u>	<u>2012</u> <u>(000) МКД</u>
<b>Парични текови од оперативни активности</b>			
<b>Добивка (загуба) пред оданочување</b>		<b>143,111</b>	<b>164,096</b>
<b>Усогласување за:</b>			
Амортизација на НПО	16	1,978	1,851
Амортизација на нематеријални средства	17	175	175
Исправка на побарувања	12	375	9,712
Капитална добивка/загуба од продажба и отпис на основни средства	9	5,526	1,225
Расходи (приходи) од камати, нето	13	(8,270)	(12,263)
<b>Добивка (загуба) пред промени во обртни средства</b>		<b>142,895</b>	<b>164,796</b>
Побарувања од продажба		25,982	(103,761)
Побарувања за дадени аванси		583	8,977
Останати тековни средства и АВР		(10,438)	(20,535)
Залихи		17,085	(40,024)
Обврски од добавувачи		26,966	91,423
Обврски за примени аванси		669	(8)
Останати тековни обврски и ПВР		18,956	3,090
<b>Нето пари употребени во работењето</b>		<b>222,698</b>	<b>103,958</b>
Платена камата		(11,966)	(10,583)
Платен данок од добивка		(5,551)	(7,615)
<b>Нето парични текови од оперативни активности</b>		<b>205,181</b>	<b>85,760</b>
<b>Парични текови од вложувачки активности</b>			
Повлечени (дадени) депозити во банки, нето	21	143,000	(73,000)
Наплатени (дадени) позајмици, нето		-	-
Примени камати	13	20,236	22,846
Нематеријални средства	17	(14)	-
Купување на недвижности, постројки и опрема	16	(62,876)	(71,448)
Приливи од продажби на НПО	16	-	1,853
<b>Нето парични текови од вложувачки активности</b>		<b>100,346</b>	<b>(119,749)</b>
<b>Парични текови од финансиски активности</b>			
Искористени (отплатени) кредити	23	(243,690)	97,945
Продадени сопствени акции	24	36,500	-
Исплатени дивиденди		(121,371)	(98,081)
Исплатени награди		(4,358)	(3,441)
<b>Нето парични текови од финансиски активности</b>		<b>(332,919)</b>	<b>(3,577)</b>
<b>Нето зголемување (намалување) на парични средства</b>		<b>(27,392)</b>	<b>(37,566)</b>
<b>Парични средства на почетокот на годината</b>	<b>22</b>	<b>77,538</b>	<b>115,104</b>
<b>Парични средства на крајот од годината</b>	<b>22</b>	<b>50,146</b>	<b>77,538</b>

	Акционерски капитал	(Сопствен и акции)	Законски резерви	Објективна вредност и останати резерви	Акумулирана добивка (загуба)	Вкупно	Неконтролирано учество	Вкупно главнина
<b>Во илјади МКД</b>								
<b>На 01 јануари 2012</b>	886,021	(76,365)	226,409	(28,350)	300,129	1,307,845	32,098	1,339,942
Корекции на почетна состојба	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>На 01 јануари 2012, корегирано</b>	886,021	(76,365)	226,409	(28,350)	300,129	1,307,845	32,098	1,339,942
<b>Сеопфатна добивка:</b>								
Добивка (загуба) за периодот	-	-	-	-	159,038	159,038	277	159,315
Друго	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Вкупна сеопфатна добивка</b>	-	-	-	-	159,038	159,038	277	159,315
<b>Трансакции со сопствениците</b>								
Издвојувања за резерви	-	-	-	-	-	-	-	-
Издвојување за дивиденди вработени	-	-	-	-	(79,224)	(79,224)	-	(79,224)
Издвојување за данок на добивка и персонален данок за исплатена дивиденда и награди	-	-	-	-	(3,441)	(3,441)	-	(3,441)
	-	-	-	-	(18,955)	(18,955)	-	(18,955)
<b>На 31 декември 2012</b>	886,021	(76,365)	226,409	(28,350)	357,547	1,365,262	32,375	1,397,637



	Акционерски капитал	(Сопствен и акции)	Законски резерви	Објективна вредност и останати резерви	Акумулирана добивка (загуба)	Вкупно	Неконтролирано учество	Вкупно главнина
<b>Во илјади МКД</b>								
<b>На 01 јануари 2013</b>	886,021	(76,365)	226,409	(28,350)	357,547	1,365,262	32,375	1,397,637
Корекции на почетна состојба	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>На 1 јануари 2013, корегирано</b>	886,021	(76,365)	226,409	(28,350)	357,547	1,365,262	32,375	1,397,637
<b>Сеопфатна добивка:</b>								
Добивка (загуба) за периодот	-	-	-	-	138,022	138,022	486	138,508
Друго	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Вкупна сеопфатна добивка</b>	-	-	-	-	138,022	138,022	486	138,508
<b>Трансакции со сопствениците</b>								
Издвојувања за резерви	-	-	-	-	-	-	-	-
Продадени сопствени акции	-	26,503	-	-	9,997	36,500	-	36,500
Издвојување за дивиденди	-	-	-	-	(98,335)	(98,335)	-	(98,335)
Издвојување за награди за вработени	-	-	-	-	(4,358)	(4,358)	-	(4,358)
Издвојување за данок на добивка и персонален данок за исплатена дивиденда и награди	-	-	-	-	(23,076)	(23,076)	-	(23,076)
<b>На 31 декември 2013</b>	886,021	(49,862)	226,409	(28,350)	379,797	1,414,015	32,861	1,446,876

## 1. Основни податоци и дејност

Основна дејност на Групацијата Реплек - Скопје (во понатамошниот текст Групацијата или Друштвото) е:

- промет на големо со лекови, помошни лековити средства и медицински помагала;
- производство и продажба на фармацевтски препарати;
- продажба на лекови на мало.

Споредни дејности на Групацијата се:

- Производство на парфеми и тоалетни препарати;
- Производство на хомогенизирани, хранливи препарати и диететска храна;
- Трговија на мало со мешовита стока во "Маркетот Реплек и Хубо";
- Угостителски услуги во ресторанот "Ден и ноќ".

Вкупниот бројот на вработените во Групацијата изнесува 342 вработени (2012: 352 вработени).

Бројот на вработените, по друштва, во рамките на Групацијата е како што следува:

	<b>2013</b>	<b>2012</b>
1. Реплек АД	27	69
2. Реплек Фарм ДООЕЛ	254	225
3. ПЗУ Аптека Реплек	1	3
4. Реплек и Хубо ДОО	60	55
<b>Вкупно</b>	<b>342</b>	<b>352</b>

## **2. Основа за составување на финансиски извештаи**

### **2.1. Основ за подготовка на финансиските извештаи**

Консолидираните финансиски извештаи, дадени на страниците од 3 заклучно со страница 38, се составени во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) објавени во Република Македонија во Правилникот за сметководство (Сл.Весник 159/2009) и применливи од 1 јануари 2010 година.

Консолидираните финансиските извештаи се подготвени со состојба на и за годините кои завршуваат на 31 декември 2013 и 2012 година. Тековните и споредбените податоци во финансиските извештаи се дадени во илјади денари (000 МКД). Онаму каде што е потребно, споредбените податоци се прилагодени и усогласени со цел да одговараат на извршената презентација во тековната година.

### **2.2. Основни сметководствени методи**

Финансиските извештаи се составени врз основа на методот на набавна вредност, освен за недвижностите, постројките и опремата (НПО) и нивната амортизација, кај кои се вршени корекции во минатите години врз основа на принципот на ревалоризација со примена на унифицирани коефициенти на пораст на цените на производителите на индустриски производи, кои ги објавува Државниот завод за статистика на Република Македонија (Белешка 3.11).

### **2.3. Принципи на консолидација**

Консолидацијата на финансиските извештаи на друштвата е извршена на следниот начин:

- Прво, се собираат поединечно салдата на сите позиции на средствата, обврските, капиталот, од билансот на состојба на 31 декември, како и приходите и расходите, од билансот на успех;
- Второ, во целост се елиминираат салдата на побарувањата и обврските на 31 декември, кои произлегуваат од трансакции меѓу друштвата во рамките на Групацијата;
- Трето, во целост се елиминираат салдата на вложувањата на матичното друштво во зависните друштва (подружници) со состојба на 31 декември и салдото на делот од капиталот на тие друштва, кој се однесува на тие вложувања, а остатокот на капиталот, е прикажан во консолидираниот биланс на состојба како малцинско учество;
- Четврто, во целост се елиминираат приходите и расходите кои произлегуваат од трансакции меѓу друштвата во рамките на Групацијата.

## **2. Основа за составување на финансиски извештаи (Продолжение)**

### **2.4. Подружници**

Подружници се правни лица каде што матичното друштво има контрола врз финансиските и деловните политики и поседува контрола над гласачката сила (над 50%) во тие друштва. Постоенето на и ефектот од поседувањето на гласачката сила се зема во предвид при одредувањето на тоа дали Друштвото има контрола над тие правни лица. Вложувањата на Друштвото во подружниците се евидентирани во посебните финансиски извештаи на Друштвото според нивната набавна вредност.

Подружниците се целосно консолидирани во моментот на воспоставување на контрола над истите од страна на Друштвото. Подружниците се исклучуваат од консолидација во моментот на престанок на контрола од страна на Друштвото.

Приложените консолидирани финансиски извештаи ги вклучуваат финансиските извештаи на матичното друштво и на следните подружници:

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
	<u>% на</u>	<u>% на</u>
	<u>учество</u>	<u>учество</u>
Реплек Фарм ДООЕЛ Скопје	100.00%	100.00%
ПЗУ Аптека Реплек	100.00%	100.00%
Реплек и Хубо ДОО Скопје	80.06%	80.06%

### **2.5. Користење на проценки и расудувања**

При подготвувањето на овие финансиски извештаи Групацијата применува одредени сметководствени проценки. Одредени ставки во финансиските извештаи кои неможат прецизно да се измерат се проценуваат. Процесот на проценување вклучува расудувања засновани на последните расположливи информации. Проценки се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на средствата, објективната вредност на побарувањата односно нивната ненаплатливост, застареноста на залихите, објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба и сл.

Во текот на периодите одредени проценки може да се ревидираат доколку се случат промени во врска со околностите на коишто била засновата проценката или како резултат на нови информации, поголемо искуство или последователни случувања.

Ефектите од промените во сметководствените проценки се вклучуваат во утврдувањето на нето добивката или загубата во периодот на промената и или во идните периоди доколку промената влијае и на двете.

### **2.6. Континуитет во работењето**

Финансиските извештаи се изготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето односно дека Групацијата ќе продолжи да работи во догледна иднина. Групацијата нема намера, ниту потреба да го ликвидира или материјално да го ограничи опсегот на своето работење.

### **3. Основни сметководствени политики и проценки**

Основните сметководствени политики и проценки користени при составувањето на овие финансиски извештаи се дадени подолу. Сметководствените политики се користат конзистентно во текот на разгледуваниот период.

#### **3.1. Приходи од продажба**

##### *Продажба на производи и стоки*

Приходите од продажба на производи и стоки се мерат по објективната вредност на примените средства или побарувања, намален за враќање на стоките, трговските попусти и количинските рабати. Приходот се признава во билансот на успех кога на купувачот му се пренесени значајните ризици и користи од сопственоста на стоките, друштвото не задржува вистинска контрола врз продадените стоки, приходите може веродостојно да се измерат, кога веројатно е дека економските користи ќе дојдат како прилив на друштвото, трошоците во врска со трансакцијата може веродостојно да се измерат и соодветен доказ за трансакцијата постои.

##### *Обезбедување на услуги*

Приходите од извршени услуги се признаваат во билансот на успех според степенот на завршеност на услугите на датумот на билансот на состојба и кога приходот може веродостојно да се измери, кога е веројатно е дека друштвото ќе има прилив на економски користи, трошоците за трансакцијата и за довршување на трансакцијата може да се измерат и соодветен доказ за трансакцијата постои.

#### **3.2. Приходи од финансирање**

Приходите од финансирање кои се пресметани до датата на билансот на состојба, се искажуваат како приходи во годината на која се однесуваат, независно дали се наплатени. Тие се состојат од приходи од дивиденди, капитални добивки од продажба на хартии од вредност, приходи од камати и курсни разлики.

Дивидендите се признаваат како приходи кога ќе се утврди правото за примање на истата. Каматите се признаваат на пресметковна основа за периодот за кои се однесуваат.

#### **3.3. Расходи од финансирање**

Расходите од финансирање кои се пресметани до датата на билансот на состојба, се искажуваат како расходи во годината на која се однесуваат, независно дали се платени. Тие се состојат од расходи од камати, провизии и курсни разлики. Каматите се признаваат како расходи согласно на временскиот период за кои се однесуваат.

### **3. Основни сметководствени политики (Продолжение)**

#### **3.4. Курсни разлики**

Деловните промени во странска валута се искажуваат во денари според курсот важечки на денот на деловната промена. Сите монетарни средства и обврски искажани во странска валута се превреднуваат во денари според средниот курс важечки на денот на билансот на состојбата.

Позитивните и негативните курсни разлики што настанале со пресметка на побарувањата и обврските во странска валута во нивната денарска противвредност се искажани во билансот на успех како приходи, односно расходи од финансирање во годината на која се однесуваат. Важечките средни курсеви на странските валути на 31 декември 2013 и 2012, се следните:

	<b>2013</b>	<b>2012</b>
1 ДКК =	8.2452 МКД	8.2435 МКД
1 ЕУР =	61.5113 МКД	61.5000 МКД
1 УСД =	44.6284 МКД	46.6510 МКД

#### **3.5. Данок од добивка (тековен и одложен)**

Данокот од добивка се состои од тековен и одложен данок. Данокот од добивка се признава во билансот на успех на Групацјата.

Тековниот данок од добивка се пресметува согласно одредбите на релевантните законски прописи во Република Македонија. Согласно измените на даночните прописи, тековниот данок од добивка се пресметува на основа која претставува одредени трошоци кои не се признаваат за цели на оданочување (непризнаени трошоци), помалку искажани приходи од поврзани лица и во случај кога се врши распределба на добивката за дивиденди на физички лица и нерезиденти.

Данокот од добивка се пресметува со примена на важечката даночна стапка на датумот на билансот на состојба по стапка од 10% (2012: 10%).

Одложениот данок од добивка се пресметува со примена на методата на обврски за сите времени разлики кои се јавуваат на датумот на билансот на состојба како разлики помеѓу даночната основа на средствата и обврските и нивната сметководствена вредност, за целите на финансиско известување. Одложените даночни средства и обврски се мерат според важечките законски даночните стапки кои биле на сила и имаат правно дејство на датумот на билансот на состојба.

Пресметката на ефективната даночна стапка е дадена во Белешката 14.

#### **3.6. Заработувачка по акција**

Групацјата ја прикажува основната заработувачка по акција од обичните акции. Пресметката на основната заработувачка по акција е направена со поделба на нето добивката за годината која им припаѓа на имателите на обични акции со пондерираниот просечен број на обични акции во текот на годината.

### **3. Основни сметководствени политики (Продолжение)**

#### **3.7. Парични средства**

Паричните средства се водат во билансот на состојба според номинална вредност. За целите на финансиските извештаи, паричните средства се состојат од готовина во благајни, парични средства на денарски и девизни сметки во банки, денарски депозити по видување и орочени депозити со рок на достасување до три месеци.

#### **3.8. Побарувања од купувачи**

Побарувањата од купувачи ги опфаќаат сите побарувања од продажба на учиноци, евидентирани по фактурна вредност, намалени за исправката на вредност за сомнителни и спорни побарувања.

Со товарење на расходите се формираа исправка на вредноста за сите побарувања за кои се смета дека се ненаплатливи на датумот на билансот на состојба. Индикатори за ненаплатливоста на побарувањата се следните: доцнење при исплата на побарувањата, инсолвентност на купувачите, можност за ликвидација или стечај на купувачите и друго. Сомнителните побарувања целосно се отпишуваат кога истите ќе се идентификуваат за такви.

#### **3.9. Залихи**

Залихите се искажуваат според пониската од набавната вредност и нето реализационата вредност. Набавната вредност ги вклучува сите трошоци за доведување на залихите во нивна сегашна состојба. Нето реализационата вредност е проценета пазарна вредност намалена за сите продажни, транспортни и дистрибуциони трошоци потребни за нивна продажба.

#### **3.10. Вложувања во хартии од вредност**

Групацијата вложувањата ги категоризира како вложувања расположиви за продажба и вложувања кои се чуваат до доспевање. Вложувањата расположиви за продажба се оние кои се чуваат неограничен период, но може да бидат продадени во секој момент и се класифицираат како нетековни средства. Вложувањата кои се чуваат до доспевање се состојат од вложувања во краткорочни хартии од вредност (државни записи или благајнички записи) издадени од страна на државата или Народна Банка на Република Македонија и кои Групацијата ги чува во своето портфолио до нивното доспевање заради остварување на приходи од камати.

Почетно, вложувањата се искажани по набавна вредност, односно според износот на парични средства и еквиваленти на парични средства платени за нивна набавка.

Последователно, вложувањата расположливи за продажба се мерат според објективната вредност определена според последната понудена пазарна цена на истите на датумот на билансот на состојба за оние за кои има активен пазар, додека за оние вложувања за кои не постои активен пазар се мерат според нивната набавна вредност намалена за евентуално нивно оштетување (стечај или ликвидација).

### **3. Основни сметководствени политики (Продолжение)**

#### **3.10. Вложувања во хартии од вредност (Продолжение)**

Последователно, сите вложувања кои се чуваат до доспевање се признаваат според амортизирана набавна вредност користејќи ја методата на ефективна каматна стапка.

Добивките и загубите од промената на објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба се признаваат непосредно во главнината, се додека вложувањето не се продаде, наплати или на друг начин отуѓи или додека не се утврди дека е оштетено, кога кумулативната добивка, односно загуба, која била претходно признаена во главнината, ќе се вклучи во нето добивката или загубата за периодот.

#### **3.11. Недвижности, постројки и опрема (НПО)**

##### *(1) Општа објава*

Почетно, НПО се евидентираат по нивната набавна вредност. Набавната вредност ја чини фактурната вредност на набавените средства зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба.

Последователно, Групацијата вршела законска ревалоризација на НПО на крајот од годината со примена на официјално објавените коефициенти за ревалоризација од страна на Државниот Завод за Статистика кои одговораат на општиот индекс на пораст на цени, врз нивната набавна вредност и акумулирана амортизација. Ваква ревалоризација повеќе не се пресметува и евидентира. Ефект од спроведената ревалоризација е ревалоризациона резерва во рамките на вкупниот капитал, која до 2001 година се распоредуваше сразмерно на акционерската главница, законските резерви и нераспоредената добивка, а од 2002 година повеќе не се распоредува и се евидентира и искажува издвоено во билансот на состојба.

Согласно параграф 44(б) од објавениот МСС 8 Нето добивка или загуба за периодот, основни грешки и промени во сметководствените политики (Сл. Весник на РМ бр.94/2004) ревалоризираните вредности на НПО во поранешните години се третираат како извршена ревалоризација во согласност со МСС 16, а не како промена во сметководствената политика.

Трошоците за тековно и инвестиционо одржување се евидентираат на товар на расходите во моментот на нивното настанување. Издатоците кои се однесуваат на реконструкции и подобрувања, кои го менуваат капацитетот или корисниот век на употреба на НПО, се додаваат на набавната вредност на тие средства.

Позитивната, односно негативната разлика настаната при продажба на НПО се книжи како капитална добивка или загуба и се искажува во рамките на останатите приходи, односно расходи.



### **3. Основни сметководствени политики (Продолжение)**

#### **3.11. Недвижности, постројки и опрема (НПО)**

##### *(2) Амортизација*

Амортизацијата на НПО претставува систематска распределба на амортизирачкиот износ за време на корисниот век на употреба на средството. НПО се амортизираат поединечно, се до нивниот целосен отпис. Земјштето и инвестициите во тек не се амортизираат.

Употребените годишни стапки на амортизација на НПО за 2013 година во однос на 2012 година се следните:

	<b>2013</b>	<b>2012</b>
Недвижности	0.1-0.2 %	0.1-0.2 %
Постројки и опрема	0.2-0.5 %	0.2-0.5 %
Транспортни средства	0.5 %	0.5 %
Компјутерска опрема	0.5 %	0.5 %
Канцелариски мебел	0.5 %	0.5 %

#### **3.12. Нематеријални средства**

##### *(1) Општа објава*

Едно средство се признава за нематеријално кога е сигурно дека субјектот го поседува истото, може да го идентификува и кое нема физичка содржина. Амортизацијата се пресметува поединечно. Се употребува пропорционална метода за пресметка на амортизацијата. Во 2013 година користена е стапка на амортизација за нематеријалните средства од 0.5% годишно (2012: 0.5% годишно).

#### **3.13. Оштетување на средствата**

Средствата кои имаат неограничен век на користење и не се амортизираат се предмет на годишна анализа за можноста за нивно оштетување. Средствата кои се амортизираат се предмет на анализа за можноста за нивно оштетување секогаш кога постојат услови кои укажуваат дека нивната сегашна сметководствена вредност е повисока од нивната надоместувачка вредност што покажува дека истите се оштетени. Загубата поради оштетување се евидентира за износот за кој сегашната вредност ја надминува надоместувачката вредност. Надоместувачка вредност претставува повисоката вредност од нето продажната вредност на средството намалена за трошоците за продажба и употребната вредност на средството.

#### **3.14. Обврски спрема добавувачи**

Обврските спрема добавувачи се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции.

Обврските спрема добавувачи се отпишуваат по истекот на рокот на застареност или со вонпроцесно порамнување, со товарење на останатите приходи.

### **3. Основни сметководствени политики (Продолжение)**

#### **3.15. Капитал**

##### *(1) Основна главнина*

Основната главнина се признава во висина на номиналната вредност на издадените и уплатени акции.

##### *(2) Откупени сопствени акции*

Акциите кои се издадени од Групацијата и кои ги поседува истата се третираат како сопствени (трезорски) акции, се признаваат по нивната набавна вредност и се презентираат како намалување на капиталот на Групацијата.

Сопствените акции се стекнуваат со нивно откупување на секундарниот пазар на хартии од вредност (берза) по тековни берзански цени со претходно донесени одлуки за нивно стекнување од страна на надлежните органи на управување на Друштвото. Стекнатите сопствени акции се признаваат по нивната набавна вредност во која што се вклучени и трансакционите трошоци (провизии) направени за нивното стекнување.

Сопствените акции се отуѓуваат по пат на нивно повторно издавање (јавна или приватна понуда), како и со нетрговски преноси (зalog и сл) согласно одредбите на Законот за хартии од вредност. Разликата што се јавува при отуѓувањето на сопствените акции помеѓу нивната набавна и продажна вредност се признава како премија на емитирани акции и се прикажува во рамките на вкупниот капитал на Друштвото.

##### *(3) Законски резерви*

Законските резерви се формираат од остварената добивка врз основа на законските одредби и со распоред на ревалоризационите резерви, а можат да се употребат за покривање на загубата. Согласно законските одредби, Групацијата е должна да издвои од добивката за тековната година минимум 5% за законски резерви, се додека резервите не достигнат 10% од основната главнина на Групацијата. Доколку износот на оваа резерва не надминува 20% од вредноста на основната главнина, истата може да биде употребена само за покривање на загуби. Доколку резервата надмине 10% од акционерскиот капитал на Групацијата, може да биде употребена за исплата на дивиденди со претходна одлука на Собранието на акционери.

##### *(4) Ревалоризациона резерва*

Ревалоризационата резерва се формира врз основа на извршената годишна ревалоризација согласно изнесеното во точка 3.11. на овие белешки. Во согласност со законските прописи, салдото на ревалоризационата резерва по годишната пресметка се евидентира во рамките на капиталот. Оваа резерва не е предмет на распределба.

### **3. Основни сметководствени политики (Продолжение)**

#### **3.16. Наеми**

Наемите со кои се пренесуваат на Групацијата сите ризици и користи кои произлегуваат од сопственоста на изнајменото средство се признаваат како финансиски наеми, при што средството се евидентира според неговата објективна вредност или доколку е таа пониска, сегашната вредност на минималните плаќања за наемот.

Наемите каде што значаен дел од ризиците и користите кои произлегуваат од сопственоста се задржани од наемодавателот, се класифицираат како оперативни наеми. Плаќањата за наем при оперативен наем се искажуваат во билансот на успех на рамномерна основа за времетраењето на наемот во евиденцијата на наемателите. Наемодавателите ги презентираат средствата кои се предмет на оперативен наем во билансот на состојба како средства за издавање или вложувања во недвижности.

#### **3.17. Користи на вработените**

Користи на вработените се сите форми на надоместок кој ги дава Групацијата во размена за извршената услуга од страна на вработените.

##### *(1) Краткорочни користи за вработените*

Краткорочни користи за вработените се користи кои доспеваат за плаќање во рамките на дванаесет месеци по крајот на периодот во кој вработените ја извршиле услугата. Тука спаѓаат платите и придонесите за социјално осигурување, краткорочно платени отсуства, учества во добивките и други немонетарни користи. Сите краткорочни користи за вработените се признаваат како расход и обврска во висина на недисконтираниот износ на користите.

Согласно законските одредби, Групацијата има право на распределба на дел од остварената добивка од претходната година за награди на менаџментот и вработените во Групацијата. Оваа распределба се врши согласно донесените одлуки на Собранието на акционери на Групацијата и истата се признава и евидентира како распределба на нето добивката, а не како расход согласно барањата на МСС 19 - Користи на вработените со оглед дека не се исполнети условите од МСС за нивно признавање како расход, а тоа се дека Друштвото нема дефинирани планови за учество на вработените во добивката, исплатата на наградите се менува од година во година и има различна висина на износот односно не може да се направи веродостојна проценка на износот на обврската за награди на крајот од тековната година.

##### *(2) Користи по престанок на вработувањето*

Групацијата врши уплата на придонесите за пензиско и инвалидско осигурување на вработените во согласност со домашната законска регулатива. Придонесите, засновани на платите на вработените, се уплатуваат во Националниот фонд. Групацијата нема никакви дополнителни обврски поврзани со плаќањето на овие придонеси. Групацијата е обврзано да им исплати на вработените кои заминуваат во пензија минимална отпремнина која одговара на два месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на пензионирање. Групацијата нема направено резервирање за ова право на вработените бидејќи се смета дека сумата е незначајна за финансиските извештаи.

### **3. Основни сметководствени политики (Продолжение)**

#### **3.18. Резервации**

Резервации (резерви за обврски) се признаваат кога Групацијата има сегашна обврска (правна или изведена) како резултат на минат настан, кога е веројатно дека ќе настанат идни одливи на средства по тој основ и кога е можно да се процени износот на обврската. Кога се очекува надоместување на дел од ваква обврска во иднина, пример преку договори за осигурување, надоместувањето се признава како посебно средство но само кога е извесно дека ќе биде примено истото. Расходот за било која резервација се признава во билансот на успех намалено за износот на надоместувањето. Ако ефектот од временската димензија на парите е значаен, резервациите се дисконтираат на нивната сегашна вредност со примена на стапки пред оданочување кои ги одразуваат тековните пазарни проценки.

#### **3.19. Неизвесности**

Неизвесна обврска е можна обврска која произлегува од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Групацијата. Неизвесни обврски не се признаваат во финансиските извештаи, туку само се обелоденуваат. Неизвесни средства се можни средства кои произлегуваат од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Групацијата. Неизвесни средства се признаваат само кога е веројатен приливот на економски користи.

### **3. Основни сметководствени политики (Продолжение)**

#### **3.20. Промени во сметководствени политики и проценки**

Сметководствените политики се специфични принципи, основи, конвенции, правила и практики кои ги применува ентитетот при подготвување и презентирање на финансиските извештаи.

Одредени ставки во финансиските извештаи кои неможат прецизно да се измерат се проценуваат. Процесот на проценување вклучува расудувања засновани на последните расположливи информации.

Во текот на периодите одредени проценки може да се ревидираат доколку се случат промени во врска со околностите на коишто била засновата проценката или како резултат на нови информации, поголемо искуство или последователни случувања.

Ефектите од промените во сметководствените проценки се вклучуваат во утврдувањето на нето добивката или загубата во периодот на промената и или во идните периоди доколку промената влијае и на двете.

Групацијата, за годината која завршува на 31 декември 2013, има промена на сметководствените проценки во делот на начинот на разграничување на платените трошоци за идни периоди. Имено, Друштвото има акумулирано трошоци кои се разграничуваат на идни периоди во вкупен износ од 110,828 илјади МКД (2012: 113,953 илјади МКД) кои во најголем дел претставуваат платени издатоци за регистрации на лекови, истражувања и развој и сл. и за кои проценка на Друштвото е истите да се расходуваат во период од 5 или 10 години во зависност од проценката, додека во 2013 година е евидентиран помал расход со оглед дека проценката е корегирана. Табелата подолу ја прикажува промената на сметководствената проценка во начинот на расходување на платените издатоци:

<b>Опис</b>	<b>Според нова проценка</b>	<b>Според проценка на 5 и 10 години</b>	<b>Нето ефект</b>
<b>Почетна состојба</b>	<b>113,953</b>	<b>86,204</b>	<b>(27,749)</b>
Нови издатоци	7,523	7,523	-
Расходувано	(10,648)	(23,592)	(12,944)
<b>Крајна состојба</b>	<b>110,828</b>	<b>70,135</b>	<b>(40,693)</b>

#### **4. Финансиски ризици и управување со истите**

Групацијата влегува во различни трансакции кои произлегуваат од неговото секојдневно работење, а кои се однесуваат на купувачите, добавувачите и кредиторите. Главните ризици на кои Групацијата е изложена и политиките за управување со нив се следните:

##### **4.1. Пазарен ризик**

###### ***Ризик од промени на курсевите***

Групацијата влегува во трансакции во странска валута, кои произлегуваат од продажби и набавки на странски пазари, при што истото е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути. Групацијата нема посебна политика за управување со овој ризик со оглед дека во Република Македонија не постојат посебни финансиски инструменти за избегнување на овој вид на ризик. Според ова, Групацијата е изложена на можните флукуации на странските валути, чии ефект е даден во табелата подолу.

###### ***Ризик од промени на цените***

Групацијата е изложена на ризик од промени на цените на вложувањата расположливи за продажба и истиот е надвор од контрола на Групацијата.

##### **4.2. Кредитен ризик**

Групацијата е изложена на кредитен ризик во случај кога неговите купувачи нема да бидат во состојба да ги исполнат своите обврски за плаќање. Групацијата има значајна концентracија на кредитен ризик со оглед дека главен купувач е Министерството за здравство на РМ со учество од 51% во вкупните побарувања од купувачи. Групацијата нема изградено посебна политика со цел да се управува или да се намали кредитниот ризик.

##### **4.3. Каматен ризик**

Групацијата се изложува на ризик од промени на каматни стапки во случај кога користи кредити и позајмици или кога има депонирани средства во банки договорени по варијабилни каматни стапки. Со оглед дека Групацијата има користено краткорочни кредити, и има дадени депозити во банки, може да се каже дека постои изложеност спрема ваков вид на ризик, но тој зависи од движењата на финансиските пазари и Групацијата нема начин истиот да го намали.

##### **4.4. Ликвидносен ризик**

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога Групацијата нема да биде во состојба со своите парични средства редовно да ги плаќа обврските спрема своите доверители. Ваквиот ризик се надминува со константно обезбедување на потребната готовина за сервисирање на своите обврски и Групацијата нема вакви проблеми во своето работење.

#### **4. Финансиски ризици и управување со истите (Продолжение)**

##### **4.5. Даночен ризик**

Согласно законските прописи во РМ, финансиските извештаи и сметководствените евиденции на Друштвото подлежат на контрола од страна на даночните власти по поднесувањето на даночните извештаи за годината. Заклучно со датумот на Извештајот на ревизорите, не е извршена контрола на данокот од добивка за 2013 година, како и на персоналниот данок на доход и придонесите на личните примања. Според ова, постои даночен ризик за пресметка на дополнителни даноци и придонеси во случај на идна контрола од страна на даночните власти и истиот е изразен преку износите дадени во билансите за 2013 година. Извршена е контрола од страна на даночните власти во матичното друштво за периодот до 31.12.2012 при што се констатирани одредени наоди и истите се евидентирани во 2013 година.

##### **5. Утврдување на објективна вредност**

Групацијата располага со финансиски средства и обврски кои ги вклучуваат побарувања од купувачи, вложувањата расположливи за продажба, обврските кон добавувачи и обврските по кредити, како и нефинансиски средства за кои голем број на сметководствени политики и обелоденувања бараат утврдување на нивната објективна вредност.

Објективната вредност на финансиските средства и обврски е приближна на нивната сметководствена вредност со оглед на фактот дека истите имаат релативно кратка доспеаност во рок од максимум до една година од датумот на билансот на состојба.

##### **6. Финансиски инструменти**

###### **6.1. Ризик на финансирање**

Групацијата врши финансирање на своето работење со сопствени средства, краткорочни и долгорочни кредити од банки. Групацијата континуирано ја следи својата задолженост преку соодветна анализа која со состојба на 31 декември 2013 и 2012 година е следната:

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Обврски по кредити	76,889	320,579
Парични средства и депозити во банки	<u>(260,146)</u>	<u>(430,538)</u>
<b>Нето обврски (пари)</b>	<b>(183,257)</b>	<b>(109,959)</b>
<b>Вкупен капитал</b>	<b>1,446,859</b>	<b>1,397,637</b>
<b>% на задолженост</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>

**6. Финансиски инструменти (Продолжение)**

**6.2. Ризик од девизни валути**

Групацијата влегува во трансакции во странска валута, кои произлегуваат од продажби и набавки на странски пазари, при што истото е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути.

Состојбата со девизните износи на средствата и обврските деноминирани до денари на 31 декември по валути е следната:

	<b>Средства</b>		<b>Обврски</b>	
	<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
ДКК	18,449	-	224,276	140,549
ЕУР	97,802	149,158	137,751	377,320
УСД	-	-	13,621	56,746
други	-	-	-	6,612
	<b>116,251</b>	<b>149,158</b>	<b>375,648</b>	<b>581,227</b>

Групацијата претежно е изложена на ДКК (Дански круни) и ЕУР.

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување за 10% на македонскиот денар во однос на странските валути. Анализата е направена на девизните салда на средствата и обврските на датумот на билансот на состојба. Позитивните износи се зголемувања на добивката, а негативните се намалувања на добивката за соодветниот период.

	<b>Зголемувања за 10%</b>		<b>Намалувања за 10%</b>	
	<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
ДКК	(20,583)	(14,055)	20,583	14,055
ЕУР	(3,995)	(22,816)	3,995	22,816
УСД	(1,362)	(5,675)	1,362	5,675
други	-	(661)	-	661
<b>Нето Ефект</b>	<b>(25,940)</b>	<b>(43,207)</b>	<b>25,940</b>	<b>43,207</b>

**6.3. Ризик од промени на каматите**

Групацијата се изложува на ризик од промени на каматни стапки во случај кога користи кредити и позајмици или кога има пласирано средства кај други друштва или банки договорени по варијабилни каматни стапки.



**6. Финансиски инструменти (Продолжение)**

**6.3. Ризик од промени на каматите (Продолжение)**

Сметководствената вредност на финансиските средства и обврски според изложеноста на каматниот ризик на крајот од годините е како што следува:

	<b>31 декември</b>	
	<b>2013</b>	<b>2012</b>
<b>Финансиски средства</b>		
<i>Некаматносни:</i>		
- Парични средства	423	351
- Побарувања од купувачи и други побарувања	494,887	502,781
- Вложувања во хартии од вредност	18	18
	<b>495,328</b>	<b>503,150</b>
<i>Каматносни со фиксна камата:</i>		
- Депозити во банки	210,000	353,000
	<b>210,000</b>	<b>353,000</b>
<i>Каматносни со променлива камата:</i>		
- Парични средства	49,723	77,187
	<b>49,723</b>	<b>77,187</b>
	<b>755,051</b>	<b>933,337</b>
<b>Финансиски обврски</b>		
<i>Некаматносни:</i>		
- Добавувачи и останати обврски	426,000	378,067
	<b>426,000</b>	<b>378,067</b>
<i>Каматносни со фиксна камата:</i>		
- Кредити од банки	76,889	320,579
	<b>76,889</b>	<b>320,579</b>
<i>Каматносни со променлива камата:</i>		
- Кредити од банки	-	-
	-	-
	<b>502,889</b>	<b>698,646</b>

Со оглед дека Групацијата не поседува значајни финансиски средства и обврски кои се договорени по варијабилни каматни стапки, зголемувањето или намалувањето на каматните стапки нема значајно влијание на финансиските резултати на Групацијата.

**6. Финансиски инструменти (Продолжение)**

**6.4. Ризик од ликвидност**

Следната табела ја дава рочноста на финансиските средства и обврски на Групацијата со состојба на 31 декември 2013 година според нивната доспеаност:

	<u>од 1 до 3 месеци</u>	<u>од 3 до 6 месеци</u>	<u>од 6 до 12 месе</u>	<u>Над 12 мес.</u>	<u>Вкупно</u>
Парични средства	50,146	-	-	-	<b>50,146</b>
Депозити во банки	-	10,000	200,000	-	<b>210,000</b>
Купувачи и останати	494,887	-	-	-	<b>494,887</b>
Вложувања	-	-	18	-	<b>18</b>
	<b>545,033</b>	<b>10,000</b>	<b>200,018</b>	-	<b>755,051</b>
Добавувачи и останати	426,000	-	-	-	<b>426,000</b>
Кредити	19,222	19,222	38,445	-	<b>76,889</b>
	<b>445,222</b>	<b>19,222</b>	<b>38,445</b>	-	<b>502,889</b>

Следната табела ја дава рочноста на финансиските средства и обврски на Групацијата со состојба на 31 декември 2012 година според нивната доспеаност:

	<u>од 1 до 3 месеци</u>	<u>од 3 до 6 месеци</u>	<u>од 6 до 12 месе</u>	<u>Над 12 мес.</u>	<u>Вкупно</u>
Парични средства	77,538	-	-	-	<b>77,538</b>
Депозити во банки	-	10,000	-	343,000	<b>353,000</b>
Купувачи и останати	502,781	-	-	-	<b>502,781</b>
Вложувања	-	-	18	-	<b>18</b>
	<b>580,319</b>	<b>10,000</b>	<b>18</b>	<b>343,000</b>	<b>933,337</b>
Добавувачи и останати	378,067	-	-	-	<b>378,067</b>
Кредити	55,647	55,647	101,760	107,525	<b>320,579</b>
	<b>433,714</b>	<b>55,647</b>	<b>101,760</b>	<b>107,525</b>	<b>698,646</b>

**7. Известување по сегменти**

**7.1. Деловни сегменти**

Групацијата во текот на своето работење е организирана во следните деловни сегменти:

- Фармација - производство и продажба на лекови и лековити средства,
- Медицина - продажба на медицински помагала и
- Трговија со разни стоки и угостителски услуги.

Резултатите по сегменти за годината која што завршува на 31 декември 2013 година како и останатите сегментни информации се следните:

	Фармација	Медицина	Трговија и угостит	Вкупно
Приходи од продажба	1,041,016	2,717	139,235	<b>1,182,968</b>
Останати опер. приходи	-	-	-	<b>36,736</b>
Оперативна добивка/резултат на сегментот	85,393	205	10,511	<b>132,845</b>
Приходи од финансирање				<b>24,393</b>
Расходи од финансирање				<b>(14,126)</b>
<b>Бруто добивка</b>				<b>143,112</b>
Данок од добивка				<b>(4,621)</b>
<b>Нето добивка</b>				<b>138,491</b>
<b>Други информации</b>				
Вкупни средства по сегменти	1,715,785	4,478	229,485	<b>1,949,748</b>
Вкупни обврски по сегменти	442,544	1,155	59,190	<b>502,889</b>
Амортизација по сегменти	1,895	5	253	<b>2,153</b>
Инвестиции во основ. средства	55,331	144	7,400	<b>62,876</b>

**7. Известување по сегменти (Продолжение)**

**7.1. Деловни сегменти**

Резултатите по сегменти за годината која што завршува на 31 декември 2012 година како и останатите сегментни информации се следните:

	<b>Фармациј а</b>	<b>Медицин а</b>	<b>Трговија и угостит</b>	<b>Вкупно</b>
Приходи од продажба	1,070,584	25,113	151,071	<b>1,246,768</b>
Останати опер. приходи	-	-	-	<b>12,145</b>
Оперативна добивка/резултат на сегментот	116,933	2,567	15,445	<b>147,090</b>
Приходи од финансирање				<b>30,649</b>
Расходи од финансирање				<b>(13,643)</b>
<b>Бруто добивка</b>				<b>164,096</b>
Данок од добивка				<b>(4,781)</b>
<b>Нето добивка</b>				<b>159,315</b>
<b>Други информации</b>				
Вкупни средства по сегменти	1,800,052	42,224	254,007	<b>2,096,283</b>
Вкупни обврски по сегменти	599,919	14,072	84,655	<b>698,646</b>
Амортизација по сегменти	1,740	41	245	<b>2,028</b>
Инвестиции во основ. средства	61,351	1,439	8,657	<b>71,448</b>

**7. Сегментно известување (Продолжение)**

**7.2. Географски сегменти**

Република Македонија е матична земја за Групацијата, при што истото остварува дел од своите активности (продажби) и на надворешните пазари, и тоа како што следува:

<b>Продажби во:</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
Република Македонија	903,473	958,800
Југоисточна Европа	91,103	76,384
Западна Европа	36,069	60,745
Русија	152,323	150,839
<b>Вкупно</b>	<b>1,182,968</b>	<b>1,246,768</b>

Прикажувањето на продажбите е според потеклото на купувачите.

<b>Вкупни средства во:</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
Република Македонија	1,854,014	1,975,286
Југоисточна Европа	32,700	80,401
Западна Европа	942	5,542
Русија	62,092	35,054
<b>Вкупно</b>	<b>1,949,748</b>	<b>2,096,283</b>

<b>Вкупни инвестиции во:</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
Република Македонија	62,876	71,448
Југоисточна Европа	-	-
Западна Европа	-	-
САД	-	-
друго	-	-
<b>Вкупно</b>	<b>62,876</b>	<b>71,448</b>

Информации за главни купувачи (над 10% од вкупен приход) за 2013 година:

<b>Купувач</b>	<b>% на учество во приходи</b>	<b>Износ на приходи</b>
Министерство за здравство на РМ	38%	445,498

Информации за главни купувачи (над 10% од вкупен приход) за 2012 година:

<b>Купувач</b>	<b>% на учество во приходи</b>	<b>Износ на приходи</b>
Министерство за здравство на РМ	38%	467,703

8. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

	<b>2013</b>	<b>2012</b>
	<b>(000) МКД</b>	<b>(000) МКД</b>
Приходи од продажба на стоки за фармација	1,041,016	1,070,584
Приходи од продажба на стоки за медицина	2,717	25,113
Приходи од продажба на стоки -Хубо маркет	120,775	129,443
Приходи од продажба на услуги и стоки -ресторант	18,460	21,628
<b>Вкупно приходи од продажба</b>	<b>1,182,968</b>	<b>1,246,768</b>

9. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ

	<b>2013</b>	<b>2012</b>
	<b>(000) МКД</b>	<b>(000) МКД</b>
Приходи од отпис на обврски	-	-
Приходи од продажба на материјали	-	-
Приходи од наплатени отпишани побарувања	591	2,871
Приходи од реклама	1,593	1,946
Останати приходи	34,551	7,328
<b>Вкупно останати оперативни приходи</b>	<b>36,735</b>	<b>12,145</b>

10. УПОТРЕБЕНИ СУРОВИНИ И МАТЕРИЈАЛИ

	<b>2013</b>	<b>2012</b>
	<b>(000) МКД</b>	<b>(000) МКД</b>
Потрошени суровини и материјали	196,110	191,134
Потрошена енергија	20,162	20,648
Потрошени резервни делови	2,857	2,153
Потрошен ситен инвентар	317	591
<b>Вкупно трошоци за материјали и суровини</b>	<b>219,446</b>	<b>214,526</b>

11. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИ

	<b>2013</b>	<b>2012</b>
	<b>(000) МКД</b>	<b>(000) МКД</b>
Бруто плати на вработени	186,626	169,122
Останати трошоци за вработетни	7,993	7,492
<b>Вкупно трошоци за вработени</b>	<b>194,619</b>	<b>176,614</b>

## 12. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ

	<b>2013</b>	<b>2012</b>
	<b>(000) МКД</b>	<b>(000) МКД</b>
Транспортни и ПТТ услуги	13,432	12,478
Исправка на вредноста на побарувања	375	9,712
Останати услуги	2,405	5,624
Даноци и придонеси кои не зависат од резултатот	2,783	2,808
Наемници	-	783
Банкарски услуги и трошоци за платниот промет	3,296	4,968
Реклама, репрезентација и спонзорство	14,572	15,749
Трошоци за провизии	713	2,528
Трошоци за регистрација на лекови	7,427	13,000
Сегашна вредност на продадени основни средства	5,526	1,225
Трошоци за преставништва	14,062	10,429
Дополнително одобрени работи	8,906	204
Останати оперативни расходи	26,478	28,592
<b>Вкупно останати оперативни расходи</b>	<b>99,975</b>	<b>108,100</b>

## 13. ПРИХОДИ (РАСХОДИ) ОД ФИНАНСИРАЊЕ, НЕТО

	<b>2013</b>	<b>2012</b>
	<b>(000) МКД</b>	<b>(000) МКД</b>
Приходи од камати	20,236	22,846
Позитивни курсни разлики	4,157	7,803
	<b>24,393</b>	<b>30,649</b>
Расходи за камати	(11,966)	(10,583)
Негативни курсни разлики	(2,160)	(3,060)
	<b>(14,126)</b>	<b>(13,643)</b>
<b>Нето приходи (расходи) од финансирање</b>	<b>10,267</b>	<b>17,006</b>

14. ДАНОК ОД ДОБИВКА

	2013 (000) МКД	2012 (000) МКД
Тековен данок од добивка	4,603	4,781
Одложен данок од добивка	-	-
<b>Вкупно останати оперативни расходи</b>	<b>4,603</b>	<b>4,781</b>

Усогласување на законска со ефективна даночна стапка:

	2013 (000) МКД	2012 (000) МКД
<b>Непризнаени расходи:</b>		
Репрезентација и спонзорства	12,859	12,786
Казни и пенали	-	118
Надомести на вработени	582	361
Исправка на вредност на побарувања	22,728	9,947
Кало, растур, крш и кусоци	6,847	9,523
Камати по заеми од поврзани лица	43	11,135
Друго	2,975	4,067
Даночен кредит	-	(126)
<b>Даночна основа</b>	<b>46,034</b>	<b>47,811</b>
Други ослободувања	-	-
<b>Даночна основа</b>	<b>46,034</b>	<b>47,811</b>
<b>Данок од добивка</b>	<b>4,603</b>	<b>4,781</b>
<b>Добивка пред оданочување</b>	<b>143,111</b>	<b>164,096</b>
<b>Ефективна даночна стапка</b>	<b>3.22%</b>	<b>2.91%</b>

15. ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА

a) основна заработувачка по акција	2013 (000) МКД	2012 (000) МКД
<i>Нето добивка која им припаѓа на имателите на акции</i>		
Нето добивка за годината	138,022	159,038
Дивиденда за неоткупливи приоритетни акции (-)	-	-
	<b>138,022</b>	<b>159,038</b>

	број на акции	
	2013	2012
<i>Пондериран просечен број на обичните акции</i>		
<b>Издадени обични акции на 1 јануари</b>	<b>25,920</b>	<b>25,920</b>
Ефекти од промени на бројот на обични акции:		
Откупени сопствени акции во претходен период (12/12)	(2,580)	(2,580)
Продадени сопствени акции во тековен период (9/12)	750	-
<b>Пондериран просечен број на обичните акции на 31 декември</b>	<b>24,090</b>	<b>23,340</b>
<b>Основна заработувачка по акција (во МКД)</b>	<b>5,729</b>	<b>6,814</b>



16. НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА

	Земјиште (000) МКД	Градежни објекти (000) МКД	Опрема и транспорт (000) МКД	Инвест. во тек (000) МКД	Вкупно (000) МКД
<b>Набавна вредност</b>					
<b>Состојба на 1 јануари</b>	<b>3,598</b>	<b>395,417</b>	<b>622,098</b>	<b>83,504</b>	<b>1,104,617</b>
Нови набавки	-	347	61,721	808	62,876
Пренос од инвестиции	-	11,449	60,917	(72,366)	-
Пренос во нематеријални	-	-	-	(5,455)	(5,455)
Пренос во залихи	-	-	-	(157)	(157)
Отпис на инвестиции	-	-	-	(5,526)	(5,526)
Отуѓувања	-	-	(1,892)	-	(1,892)
<b>Состојба со 31 декември</b>	<b>3,598</b>	<b>407,213</b>	<b>742,844</b>	<b>808</b>	<b>1,154,463</b>
<b>Акумулирана амортизација</b>					
<b>Состојба на 1 јануари</b>	-	<b>83,751</b>	<b>143,183</b>	-	<b>226,934</b>
Амортизација	-	402	1,575	-	1,977
Отуѓувања	-	-	(1,892)	-	(1,892)
<b>Состојба со 31 декември</b>	-	<b>84,153</b>	<b>142,866</b>	-	<b>227,019</b>
<b>Сегашна вредност на:</b>					
<b>31.12.2013 година</b>	<b>3,598</b>	<b>323,060</b>	<b>599,978</b>	<b>808</b>	<b>927,444</b>
<b>31.12.2012 година</b>	<b>3,598</b>	<b>311,666</b>	<b>478,915</b>	-	<b>877,683</b>

**Сопственост над земјиште и објекти**

Групацијата е сопственик на објектите, а земјиштето е со право на користење. Носител на право на сопственост на земјиштето е РМ. Носител на право на сопственост на земјиштето е РМ. НПО се користат за обавување на дејноста на Групацијата.

**Заложени средства**

Сите недвижности со кои располага Групацијата се користат за обавување на нејзините активности. Со состојба на 31 декември 2013 година, не постојат недвижности кои се заложени под хипотека заради обезбедување на обврски (2012: нема).

## 17. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Нематеријалните средства во износ од 11,664 илјади МКД (2012: 6,370 илјади МКД) ги опфаќаат направените трошоци при основање на Друштвото Реплек Фарм ДООЕЛ пред отпочнување на неговото работење. Амортизацијата се пресметува согласно сметководствената проценка дадена во белешките на овие финансиски извештаи.

## 18. ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

### а) Вложувања во хартии од вредност расположливи за продажба

	<b>2013</b> <b>(000) МКД</b>	<b>2012</b> <b>(000) МКД</b>
<i>Сопственички хартии од вредност за тргување</i>		
Инструменти (акции) издадени од банки	-	-
Акции од останати друштва	18	18
	<b>18</b>	<b>18</b>
Котирани	-	-
Некотирани	18	18
	<b>18</b>	<b>18</b>
<b>Вкупно пред исправка на вредноста</b>	<b>18</b>	<b>18</b>
(Исправка на вредноста)	-	-
<b>Вкупно</b>	<b>18</b>	<b>18</b>

## 19. ЗАЛИХИ

	<b>2013</b> <b>(000) МКД</b>	<b>2012</b> <b>(000) МКД</b>
Материјали	70,602	93,857
Резервни делови	1,055	1,056
Ситен инвентар, амбалажа	4,592	4,592
Производство во тек	6,582	12,383
Готови производи	34,260	23,481
Трговски стоки за препродажба	23,913	22,563
<b>Вкупно залихи</b>	<b>141,004</b>	<b>157,932</b>

Заклучно со 31 декември 2013 година Групацијата нема дадено залихи под залог како обезбедување за земени кредити и гаранции од банки.

**20. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИТЕ И ДРУГИ ПОБАРУВАЊА**

	2013 (000) МКД	2012 (000) МКД
Купувачи во земјата	351,551	353,728
Купувачи во странство	95,242	119,922
	<b>446,793</b>	<b>473,650</b>
Исправка на вредноста	(358)	(858)
<b>Вкупно нето побарувања од купувачи</b>	<b>446,435</b>	<b>472,792</b>
Дадени аванси	492	1,075
Дадени позајмици	-	-
Побарувања за ДДВ	32,257	14,653
Побарувања за данок од добивка	2,684	442
Побарувања од вработени	13,521	14,894
Однапред платени трошоци	110,828	113,953
Останато	3,265	5,933
<b>Вкупно побарувања од купувачи</b>	<b>609,482</b>	<b>623,742</b>
<i>Промени во исправка на вредноста за годината:</i>		
<b>Состојба на 1 јануари</b>	<b>858</b>	<b>4,981</b>
Нови сомнителни побарувања	115	78,142
Наплати на сомнителни побарувања	(615)	(82,265)
Отписи	-	-
<b>Состојба на 31 декември</b>	<b>358</b>	<b>858</b>

Со состојба на 31 декември 2013 година, однапред платените трошоци во износ од 110,828 илјади МКД во најголем дел се состојат од однапред платени трошоци за регистрација на лекови од страна на подружницата Реплек фарм ДООЕЛ Скопје, кои се амортизираат на расходи согласно периодот на добиената дозвола за производство на одреден лек.

	2013 (000) МКД	2012 (000) МКД
<b>Старосна структура на побарувања од продажба:</b>		
До 1 година	407,334	409,378
Од 1 до 3 години	38,291	58,709
Над 3 години	1,168	5,563
<b>Вкупно бруто побарувања</b>	<b>446,793</b>	<b>473,650</b>

## 21. ДЕПОЗИТИ ВО БАНКИ

	2013 <u>(000) МКД</u>	2012 <u>(000) МКД</u>
<b>Нетековни:</b>		
Комерцијална Банка АД Скопје	-	270,000
Комерцијална Банка АД Скопје	-	30,000
Стопанска банка АД Скопје	-	43,000
<b>Тековни:</b>		
Комерцијална Банка АД Скопје	200,000	-
Алфа банка АД Скопје	10,000	10,000
<b>Вкупно депозити во банки</b>	<b><u>210,000</u></b>	<b><u>353,000</u></b>

Депозитот во Комерцијална банка АД Скопје на износ од 200,000 илјади МКД (2012: 270,000 илјади МКД) е орочен на рок до 36 месеци, со каматна стапка од 5.3% -5.9% годишно.

Депозитот од Алфа Банка АД Скопје на износ од 10,000 илјади МКД е орочен на 12 (дванаесет) месеци, до 4 месец 2014, со каматна стапка од 6.00% -7.00% годишно.

## 22. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

	2013 <u>(000) МКД</u>	2012 <u>(000) МКД</u>
Денарски жиро сметки кај банки	29,538	49,327
Девизни сметки кај банки	20,185	27,860
Готовина во благајни	423	351
<b>Вкупно парични средства</b>	<b><u>50,146</u></b>	<b><u>77,538</u></b>

## 23. КРЕДИТИ И ПОЗАЈМИЦИ

Со состојба на 31 декември 2013 година, Друштвото има обврски по основ на кредити и позајмици во вкупен износ од 83,889 илјади МКД (2012: 337,229 илјади МКД) од кои износ од 76,889 илјади МКД произлегуваат од искористен кредит од Комерцијална банка АД Скопје со отплата во 12 еднакви месечни рати и фиксна каматна стапка од 5.5% годишно.

	2013 <u>(000) МКД</u>	2012 <u>(000) МКД</u>
<b>Структура на кредитите:</b>		
Долгорочни кредити од банки	76,889	320,579
Тековен дел од долгорочните кредити	(76,889)	(213,054)
Нето долгорочни кредити	-	107,525
Краткорочни кредити од банки	-	-
<b>Вкупно кредити</b>	<b><u>76,889</u></b>	<b><u>320,579</u></b>

## 24. АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ

	<u>2013</u> <u>акции</u>	<u>2012</u> <u>акции</u>
<i>Издадени и целосно уплатени:</i>		
Обични акции	25,920	25,920
Приоритетни акции	-	-
	<u>25,920</u>	<u>25,920</u>

Акционерскиот капитал на Групацијата претставува номиниран капитал кој се формира со издавање на хартии од вредност (акции) на акционерите. Со состојба на 31 декември 2013 година, Групацијата има издадено само обични акции. Обичните акции носат право на учество во распределбата на остварената добивка (дивиденда) и право на управување со Групацијата (право на глас).

Номиналната вредност на една акција изнесува 562.42 ЕУР.

Следните акционери имаат сопственост над 5% од вкупно издадените акции со состојба на 31 декември 2013 и 2012 година:

	<u>2013</u> <u>%</u>	<u>2012</u> <u>%</u>
Душан Пецовски	11.92%	11.92%
Славица Туџарова	11.57%	11.57%
Иван Туџаров	11.42%	11.42%
Владимир Пецовски	5.79%	5.79%

Друштвото поседува 1,580 сопствени (резервни) акции кои се откупени во претходните години и кои преставуваат 6.10% од вкупниот број на издадени акции. Вкупната сметководствена набавна вредност на овие акции изнесува 49,862 илјади МКД (2012: 2,580 акции или износ од 76,365 илјади МКД). Овие акции немаат право на глас и право на дивиденда. Во текот на 2013 година, согласно одлука на Собрание на акционери продадени се 1,000 обични сопствени акции.

Акциите на Друштвото котираат на официјалниот пазар на хартии од вредност (Македонска берза) во Република Македонија. Последната пазарна вредност на една акција на Друштвото во 2013 година изнесува 47,000 МКД (во 2012: 42,000 МКД).

Во рамките на вкупниот капитал е евидентирана разлика во износ од 28,350 илјади МКД како објективна вредност и остаанти резерви по основ на усогласување на номиналната вредност на акционерскиот капитал со состојбата во тековниот регистар и ЦДХВ.

**25. ОБВРСКИ КОН ДОБАВУВАЧИ И ДРУГИ ОБВРСКИ**

	<b>2013</b>	<b>2012</b>
	<b>(000) МКД</b>	<b>(000) МКД</b>
Добавувачи во земјата	77,422	87,898
Добавувачи во странство	298,090	260,648
Примени аванси	750	81
Обврски за ДДВ	21,039	1,482
Обврски за данок од добивка	1,840	545
Обврски кон вработени	10,669	10,085
Обврски за даноци и придонеси од плати	5,093	4,802
Обврски за дивиденди	9,900	9,860
Останато	1,190	2,666
<b>Вкупно обврски кон добавувачи и други обврски</b>	<b>425,993</b>	<b>378,067</b>

**26. ДИВИДЕНДА ПО АКЦИЈА**

На годишното собрание на Друштвото за 2013 година, кое ќе се одржи во текот на 2014 година, ќе се изврши распределба на остварената добивка за 2013 година. Овие финансиски извештаи не ја содржат оваа распределба, со оглед дека истата ќе биде искажана во Извештајот за промените во капиталот за 2014 година.

На годишното собрание на акционери во 2013 година, Друштвото има одобрено нето дивиденди за обични акции во износ од 97,280 илјади МКД или 3,998 МКД по акција и истата е прикажана како намалување на акумулираната добивка во 2013 година.

На годишното собрание на акционери во 2012 година, Друштвото има одобрено нето дивиденди за обични акции во износ од 79,224 илјади МКД или 3,382 МКД по акција и истата е прикажана како намалување на акумулираната добивка во 2012 година.

**27. ПРИМЕНИ СТОКИ НА КОНСИГНАЦИЈА**

Со состојба на 31 декември 2013 година, Групацјата има примено стоки на консигнација во вкупен износ од 375,686 илјади МКД по основ на договори за продажба на стоки од консигнационен склад. Овие стоки му припаѓаат на консигнаторот се додека не се продадат и не се евидентираат во билансот на состојба на Групацјата, туку само вонбилансо. Примените стоки на консигнација по друштва се како што следува:

	<b>2013</b>	<b>2012</b>
	<b>(000) МКД</b>	<b>(000) МКД</b>
Реплек АД Скопје (стоки од НовоНордиск и др)	353,510	187,153
Реплек и Хубо ДОО Скопје (разни добавувачи)	22,176	36,783
ПЗУ Аптека Реплек Скопје	-	2,455
<b>Вкупно примени стоки на консигнација</b>	<b>375,686</b>	<b>226,391</b>

## **28. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ**

Потенцијални и неизвесни обврски се евидентираат и прикажуваат во финансиските извештаи доколку постои веројатност за идни одливи на средства кои вклучуваат економски користи и доколку постои можност за разумна проценка на износот.

### **а) Судски спорови**

Групацијата е тужена странка во мал број на судски постапки во вкупен износ од 13,204 илјади МКД (2012: 90,615 илјади МКД) кои произлегуваат од разни основи. Менаџментот на Групацијата смета дека не постојат значајни идни обврски кои би можеле да произлезат од овие судски спорови.

### **б) Гаранции**

Групацијата нема издадено гаранции во корист на трети лица за обезбедување на нивни обврски.

Со состојба на 31 декември 2013 година, Групацијата има обезбедено повеќе банкарски гаранции издадени за обезбедување на плаќање на различни обврски спрема трети лица и гаранции за учества на тендери во вкупен износ од 74,718 илјади МКД чии рокови на доспевање се во текот на 2013 и 2014 година (2012: износ од 57,212 илјади МКД).

## **29. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ**

Во текот на 2013 и 2012 година, матичното друштво има трансакции со своите подружници, при што истите се целосно елиминирани за целите на овие финансиски извештаи.

Трансакциите со овие поврзани субјекти се како што следува:

**29. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ (Продолжение)**

	<b>2013</b>	<b>2012</b>
	<b>(000) МКД</b>	<b>(000) МКД</b>
<b>Трансакции меѓу поврзаните субјекти:</b>		
Побарувања	119,222	78,954
Дадени заеми и камати	67,623	188,384
Обврски за примени позајмици и камати	67,623	188,384
Обврски спрема добавувачите	119,222	78,993
Приходи од продажба	14,539	16,093
Останати приходи	39,436	21,585
Приходи од камати	9,473	-
Расходи на продадени стоки	(5,592)	(7,197)
Расходи за репрезентација	(1,375)	(3,111)
Потрошени материјали и енергија	(2,627)	(2,536)
Услуги	(39,436)	(21,585)
Раходи за камати	(9,473)	-
Останати расходи	(4,945)	(3,249)

**30. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ**

По датумот на составување на известување не се случиле настани од материјално значење, кои би требало да се прикажат во финансиските извештаи, освен следното:

- согласно измените во даночните прописи кои стапуваат на сила во месец јануари 2014 година, со данок од добивка се оданочуваат и сите ненаплатени побарувања по основ на заеми кои не се вратени во истата година кога е извршен трансферот на заемот, како и секоја исплата на дивиденда без оглед спрема каков вид на лице се исплаќа истата.



**Законска обврска за составување на консолидирана годишна сметка и годишен извештај за работењето согласно одредбите на ЗТД**

Согласно член 476, став 4 од Законот за трговски друштва Консолидираната Годишна сметка која ја изготвуваат трговските друштва вклучува консолидиран биланс на состојба и консолидиран биланс на успех и објаснувачки белешки.

Согласно член 476, став 6 од Законот за трговски друштва Годишната сметка и финансискиот извештај кои се однесуваат за иста деловна година и кои се подготвени согласно одредбите на Законот и со прописите за сметководство треба да содржат идентични податоци за состојбата на средствата, обврските, приходите, расходите, главнината и остварената добивка односно загуба на друштвото за деловната година.

Согласно член 477, став 6 од Законот за трговски друштва, Органот на управување на Друштвото, покрај годишната сметка, односно финансиските извештаи, е должен, по завршување на секоја деловна година да изготви и извештај за работата на друштвото во претходната година со содржина определена во член 384 став 7 од ЗТД.

Консолидираната Годишна сметка на Друштвото и Годишниот извештај за работење се дадени во Додатоците 2 и 3.

Органот на Управување на Друштвото го разгледал и одобрил Годишниот извештај за работење.

Реплек АД Скопје  
Директор



**Консолидирана Годишна сметка за 2013 година**

- Консолидиран Биланс на состојба
- Консолидиран Биланс на успех
- Консолидиран Извештај за сеопфатна добивка

ЕМБС: 04069927

Целосно име: Друштво за медицинско снабдување увоз-извоз РЕПЛЕК АД Скопје

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Консолидирана годишна сметка

Тип на документ: Консолидирана годишна сметка

Година : 2013

Листа на прикачени документи:  
Објаснувачки белешки**Биланс на состојба**

Ознака за АОП	Опис	Нето	Бруто	Исправка на вредноста	Претходна година
1	-- АКТИВА: А. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	939.125.479,00			1.227.072.148,00
2	-- I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	11.664.123,00			6.369.309,00
8	-- Останати нематеријални средства	11.664.123,00			6.369.309,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	927.443.056,00			877.684.539,00
10	-- Недвижности (011+012)	338.167.018,00			326.771.395,00
11	-- Земјиште	3.597.961,00			3.597.961,00
12	-- Градежни објекти	334.569.057,00			323.173.434,00
13	-- Постројки и опрема	518.879.899,00			405.977.721,00
14	-- Транспортни средства	27.514.334,00			21.356.733,00
15	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	42.074.305,00			40.075.029,00
18	-- Материјални средства во подготовка	807.500,00			83.503.661,00
21	-- IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	18.300,00			343.018.300,00
26	-- Вложувања во долгорочни хартии од вредност (027+028+029)	18.300,00			18.300,00
28	-- Вложувања во хартии од вредност расположливи за продажба	18.300,00			18.300,00
30	-- Останати долгорочни финансиски средства				343.000.000,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	898.415.308,00			752.194.674,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	141.003.739,00			157.931.364,00
38	-- Залихи на суровини и материјали	70.601.555,00			93.856.982,00
39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	5.645.635,00			5.647.626,00
40	-- Залихи на недовршени производи и полупроизводи	6.581.907,00			12.383.297,00
41	-- Залихи на готови производи	34.260.767,00			23.898.315,00
42	-- Залихи на трговски стоки	23.913.875,00			22.145.144,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	497.265.394,00			506.724.635,00
47	-- Побарувања од купувачи	446.435.154,00			474.505.774,00
48	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи	491.982,00			1.075.356,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	34.947.697,00			15.102.055,00
50	-- Побарувања од вработените	1.156.428,00			2.529.608,00
51	-- Останати краткорочни побарувања	14.234.133,00			13.511.842,00
52	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	210.000.000,00			10.000.000,00

58	-- Останати краткорочни финансиски средства	210.000.000,00	10.000.000,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	50.146.175,00	77.538.675,00
60	-- Парични средства	50.146.175,00	77.538.675,00
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	112.219.033,00	117.018.020,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	1.949.759.820,00	2.096.284.842,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	1.446.876.172,00	1.397.638.392,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	914.258.354,00	885.909.817,00
68	-- III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)	49.861.638,00	76.364.609,00
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	199.776.981,00	228.133.388,00
72	-- Законски резерви	199.776.981,00	228.133.388,00
75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	244.194.130,00	200.644.192,00
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	138.508.345,00	159.315.604,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	501.763.677,00	695.996.507,00
85	-- II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	0,00	320.578.570,00
90	-- Обврски по заеми и кредити		320.578.570,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	501.763.677,00	375.417.937,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	375.512.158,00	348.609.736,00
98	-- Обврски за аванси, депозити и кауции	749.653,00	81.195,00
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	5.092.637,00	4.802.654,00
100	-- Обврски кон вработените	10.671.186,00	10.019.885,00
101	-- Тековни даночни обврски	22.948.926,00	2.044.389,00
104	-- Обврски по заеми и кредити	76.889.123,00	
106	-- Обврски по основ на учество во резултатот	9.899.994,00	9.860.078,00
109	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	1.119.971,00	2.649.943,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	1.949.759.820,00	2.096.284.842,00

**Биланс на успех**

Ознака за АОП	Опис	Нето	Бруто	Исправка на вредноста	Претходна година
201	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	1.269.915.930,00			1.270.427.742,00
202	-- Приходи од продажба	1.183.134.902,00			1.248.710.726,00
203	-- Останати приходи	82.944.474,00			17.011.370,00
204	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината	35.864.153,00			28.291.450,00
205	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината	42.672.606,00			35.771.484,00
206	-- Капитализирано сопствено производство и услуги	3.836.554,00			4.705.646,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	1.143.880.512,00			1.130.817.753,00
208	-- Трошоци за суровини и други материјали	211.205.207,00			212.913.468,00
209	-- Набавна вредност на продадените стоки	580.497.511,00			615.866.918,00
210	-- Набавна вредност на продадените материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	966.787,00			1.167.698,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	30.917.796,00			38.547.888,00
212	-- Останати трошоци од работењето	54.011.774,00			59.219.898,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	194.620.314,00			177.193.122,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	126.281.843,00			114.347.326,00

215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	10.659.605,00	9.513.011,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	49.685.811,00	45.262.548,00
217	-- Останати трошоци за вработените	7.993.055,00	8.070.237,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	2.153.505,00	2.026.549,00
219	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	5.526.167,00	0,00
220	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	43.540.035,00	531.167,00
222	-- Останати расходи од работењето	20.441.416,00	23.351.045,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	24.394.173,00	30.648.091,00
230	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	20.236.495,00	22.845.972,00
231	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	4.157.678,00	7.802.119,00
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	14.126.139,00	13.641.508,00
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	11.966.154,00	10.582.533,00
240	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	2.159.985,00	3.058.975,00
246	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)-(204-205+207+234+245)	143.111.905,00	164.096.606,00
250	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	143.111.905,00	164.096.606,00
252	-- Данок на добивка	4.603.560,00	4.781.002,00
255	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	138.508.345,00	159.315.604,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	348,00	320,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00	12,00
259	-- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	138.508.345,00	159.315.604,00
260	-- Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	138.021.946,00	159.038.366,00
261	-- Добивка која им припаѓа на неконтролирано учество	486.399,00	277.238,00
264	-- ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА	5.729,00	6.813,00
269	-- Добивка за годината	138.508.345,00	159.315.604,00
288	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	138.508.345,00	159.315.604,00
289	-- Сеопфатна добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	138.021.946,00	159.038.366,00
290	-- Сеопфатна добивка која припаѓа на неконтролираното учество	486.399,00	277.238,00

## Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето	Бруто	Исправка на вредноста	Претходна година
605	-- Земјишта	3.597.961,00			3.597.961,00
611	-- Набавна вредност на нестанбени згради	407.213.229,00			395.417.393,00
613	-- Акумулирана амортизација на нестанбените згради	72.644.172,00			72.243.959,00
614	-- Сегашна вредност на нестанбените згради (< или = АОП 012 од БС)	334.569.057,00			323.173.434,00
627	-- I Приходи од продажба	1.183.134.902,00			1.248.710.726,00

628	-- Приходи од продажба на стоки (< или = АОП 202 од БУ)	1.853.481,00	10.072.543,00
630	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	901.786.404,00	945.554.849,00
631	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на странски пазар (< или = АОП 202 од БУ)	279.495.017,00	293.083.334,00
642	-- Приходи од вишоци (< или = АОП 203 од БУ)	4.409.218,00	4.660.615,00
643	-- Наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски (< или = АОП 203 од БУ)	42.558.118,00	20.031,00
649	-- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	35.977.138,00	10.747.779,00
657	-- Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	144.724.684,00	143.386.877,00
660	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	1.072.170,00	1.119.369,00
661	-- Трошоци за амбалажа (< или = АОП 208 од БУ)	34.085.787,00	38.407.421,00
662	-- Униформи-заштитна облека и обувки (< или = АОП 208 од БУ)	953.107,00	1.067.410,00
663	-- Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	536.443,00	759.238,00
664	-- Вода (< или = АОП 208 од БУ)	3.874.904,00	1.014.809,00
665	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	13.684.988,00	15.650.161,00
666	-- Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	8.233.643,00	9.055.294,00
667	-- Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	2.006.303,00	1.578.620,00
668	-- Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	237.739,00	21.941,00
670	-- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	116.010,00	56.919,00
671	-- Транспортни услуги во странство (< или = АОП 211 од БУ)	8.428.711,00	7.634.631,00
672	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	3.197.483,00	4.530.805,00
673	-- ПТТ услуги во странство (< или = АОП 211 од БУ)	1.687.363,00	522.431,00
676	-- Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)		756.754,00
681	-- Вкалкулирани надомести за време на боледување	1.212.302,00	
682	-- Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)	739.986,00	795.110,00
689	-- Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	4.642.969,00	4.370.722,00
695	-- Трошоци за организирана исхрана во текот на работа (< или = АОП 217 од БУ)	2.500.301,00	2.904.405,00
699	-- Трошоци за спонзорства (< или = АОП 212 од БУ)	1.481.976,00	4.152.716,00
700	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	12.745.734,00	14.206.090,00
701	-- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	1.536.887,00	1.658.117,00

702	-- Премии за осигурување на лица (< или = АОП 212 од БУ)	73.155,00	0,00
703	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	3.295.842,00	4.967.629,00
704	-- Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	1.391.026,00	697.750,00
705	-- Придонеси кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	128.334,00	273.600,00
706	-- Членарини на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ)	31.950,00	48.900,00
707	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	31.815.288,00	33.215.096,00
709	-- Казни, пенали надоместоци за штети и друго (< или = АОП 222 од БУ)	208.016,00	18.451,00
715	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	359,00	333,00

**Структура на приходи по дејности**

Ознака за АОП	Опис	Нето	Бруто	Исправка на вредноста	Претходна година
2146	- 21.20 - Производство на фармацевтски препарати	552.688.253,00			
2357	- 46.46 - Трговија на големо со фармацевтски производи	591.901.346,00			
2377	- 46.90 - Неспецијализирана трговија на големо	15.467.719,00			
2379	- 47.19 - Друга трговија на мало во неспецијализирани продавници	112.003.588,00			
2403	- 47.73 - Аптеки	2.048.967,00			
2442	- 56.10 - Ресторани и останати објекти за подготовка и послужување на храна	20.200.230,00			

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.

Годишен извештај за 2013 година





ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ГРУПАЦИЈАТА  
ЗА ПЕРИОД ЈАНУАРИ - ДЕКЕМВРИ 2013 ГОДИНА

1. Вовед

Групацијата Рефлек Скопје ја извршува дејноста преку 4 правни субјекти:

**ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ГРУПАЦИЈАТА  
ЗА ПЕРИОД ЈАНУАРИ - ДЕКЕМВРИ 2013 ГОДИНА**

РЕПЛЕК АД Скопје - квалификиран сертификат согласно  
производи, сертификирани од Министерството за здравство за  
производство на лекови наменети за персонални и домашна употреба во  
пирети, полустерети и течни домашни форми. Ефикасноста процес на  
РЕПЛЕК ФАРМ е сертификирани со Европски и национален GMP  
сертификат, како и ISO 9001: 2008 и ISO 14001: 2004.

Replet Фарм DOOЕЃ има голем број на регистрирани лекови во Р.  
Македонија и во повеќе од 20 странски земји, со што ја потврдува  
квалитетот за високо ориентирана компанија.

РЕПЛЕК И ХУБО ДОО Скопје - се состои од две подружници: (1)  
свој бренд по принципот „Матриси сам“ - Replet и Хубо; и (2)  
експлуативност ресторант „Ден и Ноќ“. Друштвото е во сопствена  
сопственост со својност 80% во сопственост на Replet АД Скопје и 20%  
во сопственост на Хубо Интернационал - Белгија.

ПЗУ АПТЕКА РЕПЛЕК - вклучува 1 подружница која врши  
продажба на масо на лекови, помошни лековити средства и  
медицински помагала. Аптеката има склучено договор со Фондот за  
Здравствено Осигурување и продажба на лекови од позитивна  
листа.

Скопје, 2014 година

## ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ДРУШТВОТО ЗА ПЕРИОД ЈАНУАРИ - ДЕКЕМВРИ 2013 ГОДИНА

### 1. Вовед

Групацјата Реплек Скопје ја извршува дејноста преку 4 правни субјекти:

- **РЕПЛЕК АД Скопје** - веледрогерија сертифицирана согласно барањата на стандардот ISO 9001: 2008 за големопродажба на лекови, медицински помагала и медицинска опрема.

- **РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје** - фабрика за лекови и хемиски производи, сертифицирана од Министерството за здравство за производство на лекови наменети за перорална и локална употреба во цврсти, полуцврсти и течни дозажни форми. Производниот процес на РЕПЛЕК ФАРМ е сертифициран со Европски и национален GMP сертификат, како и ISO 9001; 2008 и ISO 14001; 2004.

Реплек Фарм ДООЕЛ има голем број на регистрирани лекови во Р. Македонија и во повеќе од 20 странски земји, со што ја потврдува тенденцијата за извозно ориентирана компанија.

- **РЕПЛЕК И ХУБО ДОО Скопје** - се состои од две подружници: (1) голем маркет по принципот „Направи сам“ - Реплек и Хубо; и (2) ексклузивниот ресторан „Ден и Ноќ“. Друштвото е во мешовита сопственост со сооднос 80% во сопственост на Реплек АД Скопје и 20% во сопственост на Хубо Интернационал - Белгија.

- **ПЗУ АПТЕКА РЕПЛЕК** - вклучува 1 подружница која врши продажба на мало на лекови, помошни лековити средства и медицински помагала. Аптеката има склучено договор со Фондот за Здравствено Осигурување за продажба на лекови од позитивната листа.

## 2. Клучни финансиски индикатори

### Реплек АД

Веледрогеријата Реплек АД, во деловната 2013 година ги оствари следните резултати:

	МКД 000
Вкупни приходи	735,143
Вкупни расходи	604,276
<b>Добивка пред оданочување</b>	<b>130,867</b>
Данок на непризнаени расходи	172
<b>Добивка по оданочување</b>	<b>130,695</b>

Дел од остварената добивка пред оданочување произлегува од евидентираните приходи од вложувања во поврзаните субјекти во износ од МКД 89,088 илјади, од остварениот резултат во 2012 година.

Во консолидираната добивка на Групацијата РЕПЛЕК, веледрогеријата Реплек АД учествува со 29,19%.

- Приходот на веледрогеријата Реплек АД примарно произлегува од продажба на инсулини од производителот НОВО НОРДИСК ДАНСКА и производи од РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ, на Јавните Здравствени Установи и веледрогерии.

**Реплек Фарм Дооел**

- РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ учествува со значителен дел во финансиските резултати на Групацјата РЕПЛЕК:

	<b>МКД 000</b>
Вкупни приходи	564,510
Вкупни расходи	465,481
<b>Добивка пред оданочување</b>	<b>99,029</b>
Данок на непризнаени расходи	3,752
<b>Добивка по оданочување</b>	<b>95,277</b>

Во консолидираната добивка на Групацјата, Реплек Фарм учествува со 69,20% или повеќе од 2012 година за 13,42% .

- Во 2013 година, Реплек Фарм Дооел Скопје продолжи со тенденцијата за освојување на странските пазари, концентрирајќи се на центри на доминација на пазарот со лекови.

Во таа насока, специфична стратешка цел беше таргетирање кон клучни партнери од земји кои што можат да вршат дистрибуција кон компатибилни земји во однос на меѓусебни признавања на регистрациски одобренија, односно целта беше преку еден стратешки партнер да се освојат повеќе странски пазари.

Заради тоа, се склучи договор со американската компанија АЛВОГЕН, со која веднаш се направи трансфер за продажби на пазарите на Босна и Херцеговина, Црна Гора и други.

Се склучи и договор со СПЕЈ МЕДИКАЛ и ЕВОЛЕТ ЛТД од Лондон за регистрација и продажби во Казахстан, Киргистан, Таџикистан, Авганистан, Грузија, Молдавија, Филипини и други земји.

Се заврши регистрацијата за производство во соработка со фабрика во Грузија и веднаш се пристапи кон извозни активности.

Реплек Фарм доби ГМП регистрација на фабриката во Ирак, со што веднаш се започна со извозни активности и постапки за регистрација.

Се очекува да биде завршена регистрацијата на наши лекови во Белгија, како и во Полска, што е од особено значење, затоа што тоа се првите лекови на Реплек Фарм во земјите на Европската Унија.

Во 2013 година се направени 45 нови регистрации во различни земји и склучени се нови 30 договори со големи странски партнери, од кои се очекува посебно активности во текот на 2014 година.

### Реплек и Хубо Доо

- Реплек и Хубо Доо со вршење на дејностите продажба на стоки на мало и големо преку маркетот „Реплек и Хубо“ и угостителски услуги преку ресторанот „Ден и Ноќ“ и во текот на 2013 година оствари позитивни финансиски резултати:

	<b>МКД 000</b>
Вкупни приходи	151,952
Вкупни расходи	148,834
<b>Добивка пред оданочување</b>	<b>3,118</b>
Данок на непризнаени расходи	678
<b>Добивка по оданочување</b>	<b>2,439</b>
Малцинско учество	486
Учество на акционерите на Реплек АД	1,953

Дел од реализираната добивката по оданочување припаѓа на содружникот Хубо Интернационал Белгија во износ од МКД 486 илјади, соодветно на учеството од 19,94% во капиталот.

Во консолидираната добивка на Групацјата, Реплек и Хубо Доо учествува со 2,18% или зголемено за 0,91% во однос на 2012 година.

**ПЗУ Аптека Реплек**

- ПЗУ Аптека Реплек со вршење на дејноста продажба на лекови, помошни лековити средства и медицински помагала преку подружницата, оствари негативни финансиски резултати во 2013 година:

	МКД 000
Вкупни приходи	2,049
Вкупни расходи	2,864
<b>Загуба пред оданочување</b>	<b>815</b>
Данок на непризнаени расходи	0
<b>Загуба по оданочување</b>	<b>815</b>

**Групација Реплек**


- Групацијата Реплек ги постигна следните консолидирани финансиски резултати во деловната 2013 година:

Консолидирани финансиски резултати	(МКД 000)
Вкупни приходи	1,301.118
Вкупни расходи	1,158.007
<b>Добивка пред оданочување</b>	<b>143,111</b>
Данок на непризнаени расходи	4,603
<b>Добивка по оданочување</b>	<b>138,508</b>
Малцински интерес во подружниците	486
Нето добивка на акционерите на Друштвото	138,022

- Консолидираната добивка на Групацијата за 2013 година произлегува од позитивните финансиски резултати на друштвата во доминантна сопственост на Реплек АД:

Субјект	Добивка пред оданочување (МКД 000)
Реплек АД	41,779
Реплек Фарм	99,029
Реплек и Хубо	3,118
ПЗУ Аптека Реплек	-815
<b>Консолидирана добивка</b>	<b>143,111</b>

#### Учество во консолидираната добивка



- Индикаторите за профитабилност ја потврдуваат тенденцијата на успешно работење на компанијата:

Показател	%
Бруто профитна маржа	11,00%
Нето профитна маржа	10,61%
Поврат на капиталот	9,74%

Добивката по акција изнесува 5.730 МКД.

- Индикаторите за ликвидност и солвентност покажуваат висока финансиска стабилност на Компанијата:

Показател	Коефициент
Тековна ликвидност	2,01
Брза ликвидност	1,51
Капитал / Вкупни средства	0,74

- Индикаторите на тековното и долгорочното работење на Групацијата покажуваат оптимална динамика на обртот на залихите и побарувањата:

Показател	Коефициент
Економичност	1,12
Обрт на залихи	5,75
Денови на обрт на залихите	63
Обрт на побарувања на Групација РЕПЛЕК	2,57
Денови на обрт на побарувања на Групација РЕПЛЕК	142

- На крајот на 2013 година, Групацијата Реплек располага со актива во износ од МКД 1,949,691 илјади, со следната структура:

- тековни средства во износ од МКД 1,010.565 илјади (средства на жиро сметки, залихи, побарувања од купувачите, краткорочни финансиски вложувања), што претставува 51,83% од активата;
- постојани средства во износ од МКД 939,126 илјади, што претставува 48,17% од активата.

- Вкупниот капитал и резервите изнесуваат МКД 1,446.858 илјади (малцинското учество изнесува МКД 32,860 илјади) и учествува со 74% во вкупните извори на средства.

- Вкупните нето годишни примања на Надзорниот и Управниот одбор во 2013 година изнесуваат МКД 1,895 илјади и МКД 6,228 илјади, соодветно. Наведените годишни примања членовите ги остварија по основ на редовна плата, без дополнителни надокнади.



- Во текот на 2013 година Управниот одбор ги одржа следните седници:
  - на ден 18.02.2013 година, одржа седница за донесување на (1) Предлог- одлука за продажба на дел од сопствените акции (2) Одлука за свикување на Вонредно Собрание на акционери на Реплек АД Скопје и утврдување на Дневен ред (3) Одлука за продажба на половно товарно моторно возило.
  - на ден 07.03.2013 година, одржа седница за (1) разгледување на Годишната сметка за 2012 година и утврдување на Предлог-одлуки до Собранието на Друштвото, Предлог -одлука за усвојување на годишната сметка за 2012 година, предлог-одлука за распределба на добивката по годишната сметка за 2012 година, одлука за утврдување на дивиденден календар, предлог-одлука за усвојување на консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи на Друштвото за 2012 година (2) Донесување на одлука за свикување на Годишно собрание на Реплек АД Скопје и утврдување на дневен ред.
  - на ден 12.04.2013 година, одржа седница за донесување на Одлуки за (1) исплата на награда на вработени во Реплек АД Скопје; (2) исплата на награда на вработени во Реплек Фарм Дооел Скопје; (3) исплата на награда на вработени во Реплек и Хубо Доо Скопје; (4) исплата на награда на вработени во ПЗУ Аптека Реплек Скопје.
  - на ден 27.06.2013 година, одржа седница за донесување на Одлуки за (1) затворање ( престанување со работа) на Подружница Аптека Реплек бр.1; (2) одлука за затворање (престанување со работа) на ПЗУ Аптека Реплек Скопје; (3) одлука за назначување на Крлеска Велева Наташа-Управител на ПЗУ Аптека Реплек Скопје, за Ликвидатор кој ќе ја спроведе постапката за ликвидација на ПЗУ Аптека Реплек Скопје; (4) одлука за утврдување на овластени потписници за вирманско и електронско

плаќање од денарските сметки на Друштвото кај Алфа Банка АД Скопје, Стопанска Банка АД Скопје и Комерцијална Банка АД Скопје.

- на ден 01.07.2013 година, одржа седница за донесување на одлуки за (1) утврдување на висината на месечниот надомест што ќе се фактурира на Реплек Фарм Дооел Скопје за извршените услуги од страна на вработените во Реплек АД Скопје; (2) утврдување на висината на месечниот надомест што ќе се фактурира на Реплек и Хубо Доо Скопје за извршените услуги од страна на вработените во Реплек АД Скопје; (3) утврдување на висината на месечниот надомест што ќе се рефактурира на Реплек Фарм Дооел Скопје и Реплек и Хубо Доо Скопје за сметките кои стигнуваат во Реплек АД Скопје за вода, електрична енергија, греење и губретарина.
- на ден 06.09.2013 година, одржа седница за информација во врска со работењето на Раководителот за општи работи и координатор на секторскиот директор.
- на ден 23.09.2013 година, одржа седница за донесување на одлуки за (1) промена на седиште на Друштво за производство, трговија на големо и мало, увоз-извоз и услуги Реплек и Хубо - Реплек и Хубо Интернационал Доо Скопје; (2) измена и дополнување на Договорот за основање; (3) бришење на подружници на Друштвото.
- на ден 27.09.2013 година одржа седница за донесување одлука за спогодбено раскинување на договорите за вработување на дел од вработените во Реплек АД, поради нивно преминување на работа во Реплек Фарм Дооел и Реплек и Хубо Доо.
- на ден 28.10.2013 година, одржа седница за донесување на одлука за бришење на подружница со назив Реплек АД Скопје Продавница за трговија на мало со електрични апарати за

домаќинство, опрема за осветлување и други предмети за домаќинства.

- на ден 25.11.2013 година, одржа седница за донесување на одлука (1) досегашните директни парични вложувања и цесиите како основачки влог од Друштвото за медицинско снабдување увоз-извоз Реплек АД Скопје во Друштво за фармацевтско хемиски производи Реплек Фарм Дооел Скопје, да се трансферираат во позајмици; (2) износот на овие директни парични вложувања и цесии како основачки влог се утврдува на 39.625.344,50 денари.

- на ден 25.11.2013 година, одржа седница за донесување на одлука за потпишување и реализација на Договорот за истражување и соработка со Универзитетскиот колеџ во Велика Британија.

- на ден 29.11.2013 година, одржа седница за донесување на одлука за: (1) попис на средствата и обврски со состојба на 31.12.2013 година во Реплек АД, Реплек Фарм Дооел и Реплек и Хубо Доо; (2) донесување на Решение за попис на стоките резерви кои се чуваат во Реплек АД Скопје.


- на ден 20.12.2013 година, одржа седница за (1) разгледување на Понуда бр. 7260 од 05.12.2013 година за зголемување на основачкиот паричен влог во Друштвото за фармацевтско хемиски производи Реплек Фарм Дооел Скопје; (2) донесување на Одлука за зголемување на основачкиот влог во Друштвото за фармацевтско хемиски производи Реплек Фарм Дооел Скопје; (3) донесување на Одлука за Измена и дополнување на Изјавата за основање на Друштво за фармацевтско хемиски производи Реплек Фарм Дооел Скопје.

- на ден 26.12.2013 година, одржа седница за (1) разгледување на Понуда бр. 7402 од 05.12.2013 година за зголемување на основачкиот непаричен влог утврден согласно Извештајот за проценка изготвен од овластен проценител, во Друштвото за

фармацевтско хемиски производи Реплек Фарм Дооел Скопје; (2) донесување на Одлука за зголемување на основачкиот влог во Друштвото за фармацевтско хемиски производи Реплек Фарм Дооел Скопје; (3) донесување на Одлука за Измена и дополнување на Изјавата за основање на Друштво за фармацевтско хемиски производи Реплек Фарм Дооел Скопје.

#### УПРАВЕН ОДБОР

Мр. Душан Туцаров, Претседател

  
Членови на Управен одбор

1. Даница Зимбакова

2. Ленка Фенева

3. Лилјана Макрадули

4. Сузана Милошевска